



УНИВЕРЗИТЕТ  
„Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -  
БИТОЛА

# Хоризонти

Година V

Број 5

Декември 2009

БИТОЛА

**Универзитет "Св.Климент Охридски"-Битола**

## **ХОРИЗОНТИ**

**година V**

**број 5**

**Декември 2009**

**Битола**

Издавач: Универзитет "Св.Климент Охридски"-Битола  
За издавачот: проф. д-р Златко Жоглев, ректор

**Редакциски одбор:**

проф. д-р Нере Аслимоски, проректор  
проф. д-р Сашо Атанасоски, проректор  
проф. д-р Јулијо Трнезановски, проректор  
м-р Офелија Христовска, генерален секретар

**уредник: м-р Елена Кітаповска-Ристоска**

**ISSN 1857- 6206**

**Нечати: АД "Киро Џандаро"-Битола  
тираж: 300 примероци**

д-р Марија Игнатовиќ, <i>Регулативе на имотно-правните односи на брачните другари во правото на Република Македонија</i> .....	245
м-р Ѓанијела Смилевска, <i>Стока со која се повредува правото на интелектуална сопственост</i> .....	255
м-р Рајна Бадева, <i>Мобилитет како специфичен облик на однесување на работното место</i> .....	265
м-р Елена Тиљовска-Кеччи, м-р Елена Темелковска, <i>Прекричување на човековите права и Меѓународниот кривичен суд</i> .....	277
м-р Катерина Крстевска, <i>Претресот на лице во македонскиот правен систем и потребата од нешто прецизно дефинирање</i> .....	283
Ристевска Горадана, Нананко Оливера, Ристевска Стојна, Јовановска Тања, Гагачовска Биљана, Триеска Ѓаниела, <i>Работното место како стрес фактор за појава на акутни психотични растројства</i> .....	295
м-р Елизабета Попова-Рамова, д-р Анастасија Попоска, м-р Викторија Стојчевска-Продановска, Оливер Грамоски, Ангелина Ѓимитровска, <i>Сопирално прифатливи можности за третман на деформитети на грбет</i> .....	301
д-р Ленче Мирчевска, м-р Снежана Мојсеска, м-р Тања Јовановска, <i>Образоването како индикатор на социо-економскиот статус на влијанието врз здравјето на населението во Р.Македонија</i> .....	315
д-р Миле Микуловиќ, <i>Позитивно сексуолошко воспитување</i> .....	327
д-р Деан Ниинев, <i>Односот помеѓу истражувачките парадигми-теориска основа на акционите истражувања</i> .....	337
д-р Јасмина Старц, <i>Образовно советување на ученици од различни етнички групи</i> .....	349
м-р Елена Китановска-Ристоска, <i>Интертекстуалноста на јазикот во поетското остварување Фенс на Роберт Ноулт</i> .....	365
м-р Ѓаниела Апдоновска-Трајковска, <i>Влијанието на курикулумот врз методскиот пристап кон креативното пишување во Канада</i> .....	379
м-р Виолета Јанушева, Милена Нејчиновска, <i>Методика на картографско отсликување и развој на вештини за работа со карта во одделенска настава</i> .....	389
м-р Виолета Јанушева, <i>Транзитивизацијата на непрефиксирани едноаргументски глаголски предикати во македонскиот јазик, во говорот на Битола и битолско</i> .....	401
м-р Гордана Стојановска, <i>Песна над песните-вославање на божјата или пофалба на човечката љубов</i> .....	411
м-р Зорица Трајкова, <i>Аудирането како индиректна стратегија на изразување барања</i> .....	421
м-р Сијлвана Нешковска, <i>Благодарам и фала во македонскиот јазик и thank you и thanks во английскиот јазик во функција на маркери на учитивост</i> .....	433
м-р Весна Трајковска, <i>Зборови со коренот „стит-“/„крим-“ во английскиот и во македонскиот јазик</i> .....	445
д-р Ели Милешеска, <i>Света Недела во фолклорната традиција и народните верувања на Македонците</i> .....	455
м-р Александар Јованоски, <i>Едно видување на животот и делото на Партизан Зографски</i> .....	469
д-р Оливер Бакрески, <i>Приказ на книга Приватна безбедност од проф. д-р Јордан Спасески, проф. д-р Пере Аслимоски, ас.м-р Сашо Герасимоски</i> .....	481

## РАБОТИТО МЕСТО КАКО СТРЕС ФАКТОР ЗА НОЈАВА НА АКУТИ ПСИХОТИЧНИ РАСТРОЈСТВА<sup>251</sup>

Ристевска Гордана, Нанако Оливера, Ристевска Стојана,  
Јовановска Тања, Гагачовска Биљана, Триеска Џамила  
Партизанска бб, Висока медицинска школа, Битола,  
gordana.mnd@gmail.com

### АБСТРАКТ

**Вовед:** Оштествените случајувања во Македонија који се во долгогодишна транзиција, видно влијае врз психофизичката способност на работоспособното население. Стресот заради проблеми на работното место е силен тригер фактор за појава на краткотрајно психотично растројство.

**Материјали и методи:** Користена е медицинска документација од здравствениот картон на пациентот а како метод е применета анкета.

**Резултати:** Пациентот е маж на 53 години возраст, вработен, женет, татко на 2 деца, без претходни психијатрички болести. Амбулантски е третиран заради изразена анксиозност, параноидна симптоматологија, нисомнија, соматифорни ионлаки, социјална, семејна и работна дисфункционалност. Ношејќи пациентот е подобрена за еден месец.

**Заклучок:** Работната средина и меѓучовечките односи во неа, како надворешен стрес фактор, видно влијаат на менталното здравје на вработените, иако тие немаат генетска предрасположеност за појава на душевно заболување.

**Клучни зборови:** реактивна психоза, краткотрајно психотично растројство

### ABSTRACT

**Introduction:** Economic circumstances in Macedonia, a country that is in a long term transition and reform process, affect psycho - somatic health of the

<sup>251</sup> стручен труд

working population. Stress over the problems on the working position, is a highly potent stress factor for developing a brief psychotic disorder.

**Materials and methods:** Medical documentation for the patient has been used. Interview has been used as method.

**Results:** Patient is male, 53 years old, married, father of 2 children, without any previous psychiatric disorders. He had sudden onset of paranoid symptoms, anxiety, insomnia, somatiform complaints, social and work dysfunction. After one month of psychiatric treatment and consult, the patient's condition was improved.

**Conclusion:** The working atmosphere and human relations between colleagues, strongly affect mental health of the workers, even though they don't have genetic predisposition for onset of psychiatric disorder.

**Key words:** reactive psychosis, brief psychiatric disorder

## ВВЕДЕЊЕ

Карл Јаспере во 1913 година, ги описал дијагностичките критериуми за поставување на дијагнозата краткотрајно психотично растројство или реактивна психоза, вклучувајќи го присуството на екстремен трауматски стресор кој може да се идентификува, близката релација меѓу стрес факторот и развивањето на психозата, и генералио бенигниот тек на психотичната епизода. ДСМ - 4 класификацијата го дефинира краткотрајното психотично растројство како болест која трае од еден ден до еден месец, со целосно враќање на преморбидното ниво на функционирање.

Некои податоци сугерираат зголемена инциденца на растројства на расположението во семејствата на болните од краткотрајно психотично растројство (реактивна психоза). Психодинамските теории сугерираат дека психотичните симптоми се јавуваат поради неадекватни механизми за спроведување, како одбрана против забранета фантазија, или бегство од специфична психолошка ситуација или неподносливо стресна ситуација. Треба да се разбере дека поединецот го чувствува стресот како целосно надвладувачки и неиздржлив. Ниту биолошките, ниту психологиските теории се валидирани низ внимателно контролирани студии.

Краткотрајното психотично растројство (реактивна психоза) не е многу често растројство во развитиите западни земји. Претпоставка е дека во САД од сите психози (афективни и не - афективни), само 9% се должат на краткотрајно психотично растројство. Според

интернационални епидемиолошки студии, за разлика од шизофренијата, инцидентната на неафективните акутни психози кои брзо се повлекуваат, е десет пати почеста во земјите во развој отколку во индустриски развитиите земји. Некои клиничари веруваат дека растројството е почесто кај пациенти од поински социо-економски класи, пациенти со преегзистирачки растројства на личност и кај имигранти. Инцидентната на растројството е два пати повисока кај жените отколку кај мажите. Растројството вообично се јавува кај луѓе во трета и четврта декада од животот, но не е исклучено да се јави и подоцна во животот.

При поставувањето на дијагноза треба внимателно да се исклучат: делириум, шизоафективни, шизофрени растројства, психоза поврзана со растројство на личност, растројство на расположението со психотични елементи, психично растројство како компликација на соматска болест, психично растројство индуцирано од психоактивни супстанци и друго.

Во периодот на акутна психотичност потребно е да се вклучат антипсихотици (olanzapine, quetiapine, risperidone, haloperidol), како и анксиолитици (lorazepam, diazepam). Откако психотичноста ќе се повлече потребно е да се помогне во отстапнувањето на дејството на стрес факторот доколку е тоа можно. Пациентот може да се вклучи во разни психотерапевтски и психосоцијални групи.

## ЦЕЛИ НА ТРУДОТ

- Да се прикаже случај на акутно психотично растројство предизвикано од ствоген стрес фактор.
- Да се потешката важноста на здравата работна средина.
- Да се покаже важноста на раното откривање и проследување на психички болните до секундарната здравствена заштита.

## МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Користена е медицинска документација од здравствениот картон на пациентот а како метод е применета анкета.

## ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

Пациентот е маж на 53 години возраст, женет со 2 деца, вработен, пушач (20 цигари дневно), алкохол конзумира умерено и

новремено, нема интерес на храна и лекови, без претходни болести од интерес.

Првиот контракт за барање на лекарска помош, го направи сопругата на пациентот, која дојде во амбуланта по оштита медицина без знаеше на сопругот, видно вознемирена заради несоодветното однесување на нејзиниот сопруг. Пациентот никогаш досега немал психички проблеми, ниту забележителни испади во однесувањето. Сопругата го однесува пациентот како тргжлив татко и сопруг кој си ја сака работата која ја работи. Пациентот има завршено високо образование и работи како службеник во поголема работна организација. Работното место му е раководно, по писко во раководната хиерархија. Четири месеци пред појавата на симтомите се случила промена во раководните структури на работната организација на пациентот по што некој од надредените почнал да врши притисок врз него за дел од одлуките кои се во негова интересија. Пациентот не се согласувал со паметниот став, почесто одбивал да си го промени мислењето, но што притисокот станувал уште посилен. Од тогаш пациентот стравува за работното место и за егзистенцијата на семејството. Исто така стравува и од правните последици по него, доколку потклекне на притисокот на надредените. Четири месеци се измачувал на работното место, дома бил нервозен и раздразлив, павечер со потешкотии заспивал. Сепак успевал да остане присебен. Одеднаш пациентот почнал да и кажува на сопругата дека чувствува дека некој го следи, постојано бил напнат, пренапасен и во немир. Ваквото однесување траело една недела, но секој ден било со се поголем интензитет и достигнало загрижувачки размери. Дома седел во темница, зборувале со имените, бидејќи пациентот се плашел дека некој го прислушува нивниот разговор преку телефонскиот апарат. Надвор скоро и да не излегувал.

Неколку дена после разговорот со сопругата и на нејзино инсистирање, пациентот неволно се јавува на преглед заради иссонија која трае една недела, вознемиреност и главоболка. Се жали дека нема мир, не сака да комуницира со луѓе мисли дека некој го следи и прислушува дома. Истото му се случува и на работното место, па многу му е тешко да оди на работа бидејќи работи во голем колектив каде што е изложен на секојдневни врбални расправи со колегите. Се чувствува несигурен, живее во константен страв дека ќе ја изгуби работата. Тоа го чувствува скоро еден месец, но последната недела му е неизбројливо да оди на работа и со

последните сили се бори да остане до крај на работното време. Се повеќе чувствува притисокот врз себе.

**Фамилијарна анамнеза:** Нема податок за болести од психијатрски интерес.

**Сомато - невролошки статус:** ТА 130/85 mmHg, пулс 80 у/минута. На физикален преглед не е констатирано шинто од особен интерес. Направени се рутински лабораториски анализи кои се во граници на референтни вредности. Пациентот е испратен на специјалистички преглед кај специјалист психијатар.

**ЕЕГ наод:** Во антериорни одводи се регистрира бета активност, во постериорните одводи се регистрира алфа активност со фреквенција од 12 Херци. Епилентиформна активност не се регистрира. Уреден наод.

#### **Специјалистички преглед:**

Ординарирана е терапија со антианксиозен Olanzapine а 10 mg 1x1 и анксиолитик Diazepam а 5 mg 3x1. Боледување од 2 недели.

Од **психичкиот статус** кај пациентот за време на амбулантиниот преглед за одбележување е: психомоторна напнатост и агитација. Вербалниот контакт лесно се воспоставува но говорот е лесно дезорганизиран. Пациентот има делумен увид и критичност за состојбата во која се наоѓа. Вниманието е со зголемен тенациитет кон интрансихичките доживувања и со намалена вигилантност кон реалните случаувања. Концентрацијата му е нарумена. Основното расположение е депресивно а афектот е изразено анксиозен. Мисловниот процес е забрзан, а во содржинскиот дел се регистрираат делузии и загриженост за иднината.

Во консултација со психијатар и почести контроли, психичката состојба на пациентот по 3 недели драстично се подобрува. За еден месец од третманот пациентот се здобива со преморбидната функционалност и се обидува да најде здрав начин да се справи со проблемите на работното место.

## **ЗАКЛУЧОЦИ**

- Работната средина и меѓучовечките односи во неа, како надворешен стрес фактор, видно влијаат на менталното здравје на вработените, тако што немаат генетска предиспозиција за појава на дуневни заболувања.

- Раното преземање на здравствени мерки уште во ординација по општа медицина значајно влијае на патамошниот тек и прогноза на болеста.

## ЛИТЕРАТУРА

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Press;2000.

Jorgensen P, Jensen J. An attempt to operationalize reactive delusional psychosis. *Acta Psychiatr Scand*. Nov 1988;78(5):627-31.

Jorgensen P, Bennedsen B, Christensen J, Hyllested A. Acute and transient psychotic disorder: comorbidity with personality disorder. *Acta Psychiatr Scand*. Dec 1996;94(6):460-4.

Jablensky A, Sartorius N, Ernberg G, et al. Schizophrenia: manifestations, incidence and course in different cultures. A World Health Organization ten-country study. *Psychol Med Monogr Suppl*. 1992;20:1-97.

Susser E, Wanderling J. Epidemiology of nonaffective acute remitting psychosis vs schizophrenia. Sex and sociocultural setting. *Arch Gen Psychiatry*. Apr 1994;51(4):294-301.

Jorgensen P, Mortensen PB. Reactive psychosis and mortality. *Acta Psychiatr Scand*. Mar 1990;81(3):277-9.

Jauch DA, Carpenter WT Jr. Reactive psychosis. II. Does DSM-III-R define a third psychosis?. *J Nerv Ment Dis*. Feb 1988;176(2):82-6.

Karagianis JL, Dawe IC, Thakur A, et al. Rapid tranquilization with olanzapine in acute psychosis: a case series. *J Clin Psychiatry*. 2001;62 Suppl 2:12-6.

Vanderhart O, Witztum E, Friedman B. From hysterical psychosis to reactive dissociative psychosis. *J Trauma Stress*. 1993;6:43.